

**Научноистражувачки проекти на единиците на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје  
за 2016 / 2017 година**

ред. бр.	назив на проект	раководител на проектот	единица на Универзитетот
<b>Факултети</b>			
1	Ре_квалификација на методологијата за програмска и физичка трансформација на постоечките станбени и деловни во „енергетски ефикасни“ објекти на примерот на градот Скопје	д-р Михајло Зиноски	Архитектонски факултет
2	Методологија за дефинирање на прифатливо ниво на геотехнички ризици кај објекти од сообраќајната инфраструктура	д-р Јован Папиќ	Градежен факултет
3	Анализа на ставовите и перцепциите на студентите, работодавачите и академската заедница за современите вештини и знаења во сметководствената професија	д-р Атанаско Атанасовски	Економски факултет
4	Развој на модел за недеструктивна демонтиража на производите со употреба на аугментна реалност и радиофреквентна идентификација	д-р Иле Мирчески	Машински факултет
5	Клинички аспекти на дијагностичката проценка на растројствата од аутистичниот спектар и коморбидните состојби кај деца и адолесценти	д-р Марија Ралева	Медицински факултет

6	Можности за интегрирање на наставните цели, содржини и предмети во развојниот период од прво до трето одделение	д-р Флорина Шеху, д-р Теута Шабани	Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
7	Предизвици во организирањето на практичната настава кај општествените науки: Случај на правните студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје	д-р Мишо Докмановиќ	Правниот факултет „Јустинијан Први“
8	Трансформација на руралните средини во областите Азот и Хас	д-р Благоја Маркоски	Природно-математичкиот факултет
9	Евалуација на влијанието и потребата од протетичка рехабилитација врз оралното здравје и квалитет на животот кај герижатриска популација во Р. Македонија	д-р Гордана Ковачевска	Стоматолошки факултет
10	Развој на процеси за валоризација на биомаса од природни отпадни суровини (моделирање и оптимизација)	д-р Кирил Лисичков	Технолошко – металуршкиот факултет
11	Влијание на семиналната плазма и редуцираниот глутатион во зачувувањето на сперматозоидниот биолошки интегритет во криопрезервирани ејакулати од Овчеполска Праменка	д-р Флорина Поповска-Перчиниќ	Факултетот за ветеринарна медицина
12	Истражување на пазарот за мебел во одделни региони од Република Македонија и преземање на соодветни стратегии за зголемување на понудата и побарувачката на истиот	д-р Живка Мелоска	Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер
13	Развој и имплементација на мерни системи за следење на квалитетот на воздухот	д-р Владимир Димчев	Факултетот за електротехника и информациски технологии

14	Иновативни техники за надминување на негативните ефекти од климатските промени во сточарството	д-р Драгослав Коцевски	Факултетот за земјоделски науки и храна
15	Факултетски електронски сервиси и нивна безбедност	д-р Весна Димитрова	Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство
16	Поврзување	м-р Благоја Маневски	Факултетот за ликовни уметности
17	Мотивираноста на студентите за занимање со физичка активност: Теорија на самоопределување (модул 2)	д-р Ленче Алексовска Величковска	Факултетот за физичко образование, спорт и здравје
18	Формулациски развој на биоинспирирани нанопозоми како носачи на активни супстанции за третман на Алцхајмерова болест	д-р Марија Главаш Додов	Фармацевтскиот факултет
19	идентификација (мапирање) на потенцијалите во општествените и хуманистичките науки во Република Македонија за организирана научна работа во областа на когнитивната наука	д-р Владимир Давчев	Филозофскиот факултет
20	Креирање модел на отворени (повеќејазични) образовни ресурси во филолошките науки	д-р Рајна Кошка-Хот, д-р Вањбона Тоска, д-р Маја Бојациевска, д-р Славица Србиновска	Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
21	Истражување врз варијабилноста и генетска конзервација на дивата цреша во Република Македонија	д-р Влатко Андоновски	Шумарскиот факултет
22	Концерт на Факултетот за музичка уметност-Скопје и одржување научен собир	м-р Зоран Пехчевски	Факултетот за музичка уметност

Институти			
1	Економски импликации од политичката криза во Република Македонија	д-р Диана Бошковска, д-р Ирина Мајовски	Економскиот институт
2	Јавно мислење за правците на развој во високото образование во Република Македонија	д-р Елеонора Серафимовска	Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања
3	Карактеризација на автохтоните сорти калинка во Р. Македонија	д-р Александар Марковски	Земјоделскиот институт
4	Следење на производните и економските показатели при одгледувањето на овци од расата Асаф во услови на Република Македонија	д-р Елена Ефимова	Институтот за сточарство
5	Современи методи за оцена и справување со хазард од ликвидација	д-р Јулијана Бојациева.	Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија